

20241432479

## АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 27 став (9) од Законот за безбедност на храната (\*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 209/23), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ОПШТИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА ВО ОДНОС НА МАКСИМАЛНИТЕ НИВОА НА ОДДЕЛНИ КОНТАМИНЕНТИ (\*)

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа во одделени контаминенти.

#### Член 2

Во овој правилник, покрај изразите дефинирани во Законот за безбедност на храната (\*1), се употребуваат и изрази кои го имаат следното значење:

- „максимално ниво“ (МЛ – ML – maximum level) на контаминент е горна законска граница за ниво на контаминент во или врз храната или храната за животни, кој не е намерно додаден во храната и кој е присутен во таквата храна како резултат на производството, преработката, подготовката, третманот, пакувањето, товарењето, транспортот или чувањето на таквата храна, или како резултат на контаминација на животната средина, освен фрагменти од инсекти и животински влакна, одредено во согласност со Прилогот кој е составен дел на овој правилник, врз основа на добра земјоделска пракса и најниската изложеност на потрошувачите неопходна да се заштитат чувствителните популациони групи од потрошувачите.

#### Член 3

(1) Максималните нивоа на одделни контаминенти во прехранбените производи што може да ги содржи храната се дадени во Прилогот кој е составен дел на овој правилник.

(2) Прехранбените производи од ставот (1) на овој член кои содржат контаминент на ниво кое го надминува максималното ниво дадено во Прилогот од овој правилник, не треба да се ставаат во промет и не треба да се користат како состојка во храната.

(3) Храната во која контаминентите се во согласност со максималните нивоа наведени во Прилогот од овој правилник, не треба да се меша со храната која содржи контаминенти кои ги надминуваат максималните нивоа на контаминенти дадени во Прилогот од овој правилник.

---

(\*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕУ) 915/2023 од 25 април 2023 година за максимални нивоа за одредени контаминенти во храната и укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 (CELEX бр. 32023R0915), Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1510/2023 од 20 јули 2023 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 915/2023 во однос на максималните нивоа на кадмиум во тигарски ореви и одредени одгледувани печурки (CELEX бр. 32023R1510), Регулативата на Комисијата (ЕУ) 1002/2024 од 4 април 2024 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 915/2023 во однос на максималните нивоа на перхлорат во грав (*Phaseolus vulgaris*) со мешунки (CELEX бр. 32024R1002), Регулативата на Комисијата (ЕУ) 1003/2024 од 4 април 2024 година за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) 2023/915 во однос на максималните нивоа за збирот на естрите на 3-монохлорпропандиол (3-MCPD) и 3-MCPD масни киселини во формула за доенчиња, последователни формули и храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња и мали деца и формули за мали деца (CELEX бр. 32024R1003), Регулативата на Комисијата (ЕУ) 1022/2024 од 8 април 2024 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 915/2023 во однос на максималните нивоа на деоксиниваленол во храната (CELEX бр. 32024R1022) и Регулативата на Комисијата (ЕУ) 1038/2024 од 9 април 2024 година за изменување на Регулативата (ЕУ) 915/2023 во однос на максималните нивоа на токсините Т-2 и ХТ-2 во храната (CELEX бр. 32024R1038).

(4) Максималните нивоа на контаминенти дадени во Прилогот од овој правилник се применуваат за храната што се става во промет и за јадливиот дел од односната храна, освен ако не е поинаку наведено во Прилогот од овој правилник.

(5) На непреработените житни култури во производниот синџир во фазата пред првата фаза на обработка се применуваат максималните нивоа на контаминенти во системи каде производството и преработката на житни култури се интегрирани така што сите дојдовни лотови се чистат, сортираат и преработуваат во иста фабрика

#### Член 4

(1) При утврдување на максималните нивоа на одделни контаминенти во прехранбените производи кои се дадени во Прилогот од овој правилник, а се однесуваат на храната која е сушена, разредена, преработена или сложена храна (составена од повеќе од една состојка) и за која не се утврдени специфични максимални нивоа, треба да се земат во предвид:

а) промените на концентрацијата на контаминентите предизвикани од процесите на сушење или разредување;

б) промените на концентрацијата на контаминентите предизвикани од преработка;

в) релативните пропорции на состојките во производот и

г) аналитичкото ниво на квантификација.

(2) При спроведувањето на официјалните контроли од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство (во натамошниот текст: Агенцијата), операторот со храна ги евидентира и презентира специфичната концентрација, разредување или производствените фактори за сушење, разредување или односните производствени операции или специфичната концентрација, разредување или производствените фактори за сушената, разредена, процесирана или односната сложена храна, како и процентот на состојки за односните операции на мешање.

(3) Ако операторот со храна не ја обезбеди, односно оправда потребната концентрација на контаминентите во храната, разредување или фактор на преработка или Агенцијата смета дека тој фактор е несоодветен со оглед на даденото оправдување, Агенцијата го дефинира тој фактор, врз основа на достапните информации, со цел максимална заштита на здравјето на луѓето.

(4) За храната за доенчиња и мали деца, можат да се предвидат и построги максимални нивоа на контаминенти, доколку посебните максимални нивоа не се наведени во Прилогот од овој правилник.

#### Член 5

Храната што содржи контаминенти дадени во Прилогот од овој правилник, не треба да се детоксицира со хемиски третмани.

#### Член 6

(1) Храната што треба да биде подложена на сортирање или друг физички третман пред ставање во промет за крајниот потрошувач или да се користи како состојка на храна и за неа е утврдено максималното дозволено ниво на одреден контаминент во Прилогот од овој правилник, таквата храна може да се стави во промет доколку:

а) не е ставена во промет за крајниот потрошувач или не се користи како прехранбена состојка;

б) е во согласност со максималното ниво наведено во Прилогот од овој правилник за тој контаминент во таа храна да биде подложен на сортирање или друг физички третман пред да се стави на пазарот за крајниот потрошувач или да се користи како прехранбена состојка и

в) е означен и означен во согласност со ставот (2) на овој член.

(2) Етикетата на секое поединечно пакување со оригиналниот пропратен документ за храната наведен во ставот (1) точка (в) на овој член треба да ја прикаже нејзината употреба со јасно наведување на употребата и да ги содржи следните информации: „Производот треба да биде подложен на сортирање или друг физички третман за да се намали [име на контаминент (и)] контаминација пред ставање во промет за крајниот потрошувач или употреба како прехранбена состојка“.

(3) Идентификацискиот код на пратката/серијата треба да биде неизбришливо означен на секое поединечно пакување на пратката и на оригиналниот пропратен документ.

(4) Храната што треба да биде подложена на сортирање или друг физички третман за да се намали нивото на контаминација, не треба претходно да се меша со храната ставена во промет за крајниот потрошувач или со храна наменета за употреба како прехранбена состојка.

(5) Храната што била подложена на сортирање или друг физички третман за да се намали нивото на контаминација, може да се стави во промет под услов максималните нивоа наведени во Прилогот од овој правилник за храната ставена во промет за крајниот потрошувач или употреба како прехранбена состојка не е надмината и дека користениот третман не резултирал со присуство на други штетни резидуи.

#### Член 7

(1) На етикетата на секое поединечно пакување и оригиналниот пропратен документ со јаткасти плодови (кикирики), други маслодајни семиња, нивни добиени производи и житарки треба да се прикажува неговата намена.

(2) Идентификацискиот код на пратката/серијата треба неизбришливо да биде означен на секое поединечно пакување на пратката и на оригиналниот пропратен документ. Деловната активност на примачот на пратката наведена на пропратниот документ треба да биде компатибилна со наменската употреба.

(3) Во отсуство на јасни информации за намената на пратката, истата не треба да се стави во промет како храна и максималните нивоа дадени во Прилогот од овој правилник ќе важат за сите јаткасти плодови (кикирики), други маслодајни семиња и нивни добиени производи и житарки ставени во промет.

(4) Исклучокот од примената на максималните нивоа дадени во Прилогот од овој правилник кој се однесува на јаткасти плодови (кикирики) и други маслодајни семиња наменети за дробење, ќе важи само за пратки кои:

а) се јасно означени со прикажување на нивната наменета употреба;

б) на етикетата на секое поединечно пакување и на оригиналниот пропратен документ ја има информацијата „Производ што треба да биде предмет на дробење за производство на рафинирано растително масло“ и

в) имаат фабрика за дробење како крајна дестинација.

#### Член 8

(1) По исклучок од членот 3 од овој правилник, Агенцијата може да одобри ставање во промет на пазарот на Република Северна Македонија за крајниот потрошувач на следните производи: традиционално чадено месо и чадени производи од месо, со нивоа на РАН повисоки од оние наведени во точка 5.1.6 од Прилогот од овој правилник, под услов тие производи да не содржат повеќе од 5,0 µg/kg за бензо (а) пирен и 30,0 µg/kg за збирот на бензо (а) пирен, бенз (а) антрацен, бензо (б) флуорантен и хризен, со потекло од:

а) Ирска, Хрватска, Кипар, Шпанија, Полска и Португалија: традиционално чадено месо и производи од месо;

б) Латвија: традиционално чадено свинско месо, топло чадено пилешко месо, топли чадени колбаси и топло димено месо од дивеч;

в) Словачка: солено традиционално чадено месо, традиционално чадена сланина, традиционално чаден колбас (klobása), каде што „традиционално чадена“ значи создавање чад со палење на дрва (трупци од дрво, струготини од дрво, дрвени чипсови) во димница;

г) Финска: традиционално топло чадено месо и производи од месо;

д) Шведска: месо и производи од месо чадени над зажарено дрво или други растителни материјали.

(2) По одобрувањето за ставање во промет на пазарот, Агенцијата го следи присуството на РАН во традиционално чаденото месо и чадените производи од месо наведени во ставот (1) на овој член и обезбедува дека се спроведуваат добри практики за чадење, без губење на типичните органолептички карактеристики на тие производи.

(3) По исклучок од членот 3 од овој правилник, Агенцијата може да го одобри ставањето во промет на пазарот на Република Северна Македонија за крајниот потрошувач на следните производи: традиционално чадена риба и чадени производи од риба, со нивоа на РАН повисоки од оние наведени во точка 5.1.7 од Прилогот од овој правилник, под услов тие чадени производи да не содржат повеќе од 5,0 µg/kg за бензо (а) пирен и 30,0 µg/kg за збирот на бензо (а) пирен, бенз (а) антрацен, бензо (б) флуорантен и хризен, со потекло од:

а) Латвија: традиционално топло чадена риба;

б) Финска: традиционално топло чадена ситна риба и производи од риба добиени од ситна риба;

в) Шведска: риба и производи од риба чадени над зажарено дрво или други растителни материјали.

(4) По одобрувањето за ставање во промет на пазарот, Агенцијата го следи присуството на РАН во традиционално чадената риба и чадените производи од риба наведени во ставот (3) на овој член и обезбедува дека се спроведуваат добри практики за чадење, без губење на типичните органолептички карактеристики на тие производи.

#### Член 9

(1) Резултатите од преземените надзори и податоците за напредокот во однос на примената на превентивните мерки со цел да се избегне контаминацијата со ергот склеротија и ергот алкалоиди во 'рж и производите од мелен 'рж и ергот алкалоиди во производите од мелен јачмен, пченица, спел и овесни зрна, Агенцијата ги доставува до Европската Комисија (во натамошниот текст: Комисијата).

(2) Агенцијата како Национална контакт точка согласно Законот за безбедност на храната (\*1) еднаш годишно поднесува извештаи до Европската агенција за безбедност на храната (во натамошниот текст: ЕФСА), за појавата на ергот склеротија и ергот алкалоиди во 'рж и производите од мелен 'рж и ергот алкалоиди во производите од мелен јачмен, пченица, спел и овесни зрна.

(3) За преземените надзори и релевантните извори идентификувани по препораките на Комисијата за следење на присуството на контаминенти во храната и напредокот во однос на примената на превентивните мерки со цел да се избегне контаминација, Агенцијата ја известува Комисијата.

(4) Освен податоците од став (1) на овој член, Агенцијата до ЕФСА доставува и податоци за појава на други контаминенти.

(5) Покрај Агенцијата, операторите со храна и заинтересираните страни можат да доставуваат податоци за појава на контаминенти до ЕФСА.

(6) Резултатите од преземените надзори и податоците за постигнатиот напредок во однос на примената на превентивните мерки за намалување на контаминацијата со токсините Т-2 и ХТ-2 во овесот и производите од овес, Агенцијата ги доставува до Комисијата.

(7) Покрај Агенцијата, операторите со храна и заинтересираните страни редовно поднесуваат извештај до ЕФСА за податоците за појавата на токсините Т-2 и ХТ-2 во овесот и производите од овес.

#### Член 10

Овој правилник престанува да важи со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската Унија.

#### Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (\*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 102/13, 175/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 227/21).

#### Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-1645/3  
8 јули 2024 година  
Скопје

Агенција за храна и ветеринарство  
в.д. Директор,  
д-р **Оливер Миланов**, с.р.

## ПРИЛОГ

## Максимални нивоа за одредени контаминенти во прехранбените производи

1	МИКОТОКСИНИ				
1.1	Афлатоксин	Максимално ниво ( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )			Забелешки
		$B_1$	Збир од $B_1, B_2, G_1$ и $G_2$	$M_1$	
1.1.1	Сушено овошје што треба да биде подложено на сортирање или друг физички третман пред ставањето во промет за крајниот потрошувач или за употреба како состојка во храната освен производите наведени во точка 1.1.3	5,0	10,0	-	За збирот на афлатоксини, максималните нивоа се однесуваат на пониски врзани концентрации, кои се пресметуваат со претпоставка дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.
1.1.2	Сушено овошје што се користи само како состојка или преработени производи од сушено овошје, ставени во промет за крајниот потрошувач или се користат како состојка во храната освен производите наведени во точка 1.1.3	2,0	4,0	-	Во случај на храна која се состои од сушено овошје што се користи само како состојка или во случај на преработени производи што се состојат најмалку од 80% од односот сушено овошје, максималните нивоа утврдени за соодветното сушено овошје се применуваат и за тие производи. Во други случаи, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
1.1.3	Суви смокви	6,0	10,0	-	Во случај на храна која се состои од суви смокви што се користат само како состојка или во случај на преработени производи што се состојат најмалку од 80% од суви смокви, максималните нивоа утврдени за сувите смокви се применуваат и за тие производи. Во други случаи, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
1.1.4	Јаткастите плодови (кикирики) и други маслодајни семиња, што треба да бидат подложени на сортирање или друг физички третман пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се користат како состојка во храната	8,0	15,0	-	Освен јаткасти плодови (кикирики) и други маслодајни семиња за дробење за производство на рафинирано растително масло. Ако се анализираат јаткастите плодови (кикириките) и другите маслодајни семиња со лушпа што не може да се јаде, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел.
1.1.5	Јаткастите плодови (кикирики) и други маслодајни семиња, што се користат само како состојка или преработени производи од јаткасти плодови (кикирики) и други маслодајни семиња пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се користат како состојка во храната	2,0	4,0	-	Освен сурови растителни масла наменети за рафинирање и рафинирани растителни масла. Ако се анализираат јаткастите плодови (кикирики) и другите маслодајни семиња со лушпа што не може да се јаде, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел. Во случај на храна која се состои од јаткасти плодови (кикирики) и други маслодајни семиња што се користат само како состојка или во случај на преработени производи што се состојат најмалку од 80% од јаткасти плодови (кикирики) и други засегнати маслодајни семиња, максималните нивоа утврдени за соодветните јаткасти плодови (кикирики) и други маслодајни семиња се однесуваат и на тие производи. Во други случаи, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
1.1.6	Јаткастите плодови кои се подложени на сортирање или друг физички третман пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се користат како состојка во храната, освен производите наведени во точките 1.1.8 и 1.1.10	5,0	10,0	-	Ако се анализираат јаткастите плодови „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел.

1.1.7	Јаткасти плодови што се користат само како состојка или преработени производи од јаткасти плодови, ставени во промет за крајниот потрошувач или се користат како состојка во храната, освен производите наведени во точките 1.1.9 и 1.1.11	2,0	4,0	-	Ако се анализираат јаткастите плодови „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел. Во случај на храна која се состои од јаткасти плодови што се користат само како состојка или во случај на преработени производи што се состојат најмалку од 80% од односните јаткасти плодови, максималните нивоа утврдени за јаткастите плодови се применуваат и за тие производи. Во други случаи, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
1.1.8	Бадемите, ф'стаците и семките од кајсии што треба да бидат подложени на сортирање или друг физички третман пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се користат како состојка во храната	12,0	15,0	-	Ако се анализираат јаткастите плодови „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел.
1.1.9	Бадеми, ф'стацци и семки од кајсии, ставени во промет за крајниот потрошувач или употреба како состојка во храната	8,0	10,0	-	Ако се анализираат јаткастите плодови „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел. Во случај на храна која се состои од бадеми, ф'стацци и семки од кајсии кои се користат само како состојка или во случај на преработени производи што се состојат најмалку од 80% од односните јаткасти плодови, максималните нивоа утврдени за соодветните јаткасти плодови се применуваат и на оние производи. Во други случаи, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
1.1.10	Лешници и бразилски ореви, што треба да бидат подложени на сортирање или друг физички третман пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се користат како состојка во храната	8,0	15,0	-	Ако се анализираат лешниците „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел.
1.1.11	Лешници и бразилски ореви, ставени во промет за крајниот потрошувач или употреба како состојка во храната	5,0	10,0	-	Ако се анализираат лешниците „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на афлатоксин се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел. Во случај на храна која се состои од лешници и бразилски ореви што се користат само како состојка или во случај на преработени производи што се состојат најмалку од 80% од односните јаткасти плодови, максималните нивоа утврдени за соодветните јаткасти плодови се применуваат и за тие производи. Во други случаи, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
1.1.12	Житараци и производи добиени од житарки освен производи наведени во точките 1.1.13, 1.1.18 и 1.1.19	2,0	4,0	-	Вклучува и преработените производи од житни култури. Производите добиени од житни култури се однесуваат на производи кои содржат најмалку 80 % житни производи.
1.1.13	Пченката и оризот што треба да бидат подложени на сортирање или друг физички третман пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се употребат како состојка во храната	5,0	10,0	-	
1.1.14	Следниве видови на зачини: <i>Capsicum</i> spp. (сушено овошје од него, цело или мелено, вклучувајќи чили, чили во прав, кајан и црвен пипер) <i>Piper</i> spp. (плодови од нив, вклучувајќи бел и црн пипер) <i>Myristica fragrans</i> (морско оревче) <i>Zingiber officinale</i> (ѓумбир) <i>Curcuma longa</i> (куркума) Мешавини на зачини кои содржат еден или повеќе од погоре наведените зачини	5,0	10,0	-	
1.1.15	Ѓумбир ( <i>Zingiber officinale</i> ) (сушен)	5,0	10,0	-	

1.1.16	Сурово млеко, термички обработено млеко и млеко за производство на производи на база на млеко	-	-	0,050	
1.1.17	Формула за доенчиња, адаптирана формула и формула за мали деца	-	-	0,025	Максималното ниво се однесува на производите готови за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
1.1.18	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	0,10	-	-	Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот ставен во промет.
1.1.19	Храна за посебни медицински цели наменета за доенчиња и мали деца	0,10	-	0,025	Максималното ниво се применува во случај на млеко, производи од млеко и слични производи за производите готови за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот) и во случај на производи различни од млекото, производи од мелко и слични производи на сувата материја.
1.2	<b>Охратоксин А</b>			<b>Максимално ниво (µg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
1.2.1	Сушено овошје				
1.2.1.1	Суви лозови плодови (рибизли, суво грозје и султани) и суви смокви			8,0	
1.2.1.2	Друго сушено овошје			2,0	
1.2.2	Сируп од урми			15	
1.2.3	Ф'стаџи што треба да бидат подложени на сортирање или друг физички третман пред да се стават во промет за крајниот потрошувач или да се користат како состојка во храната			10,0	Ако се анализираат јаткастите плодови „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на охратоксин А се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел.
1.2.4	Ф'стаџи ставени во промет за крајниот потрошувач или употреба како состојка во храната			5,0	Ако се анализираат јаткастите плодови „во лушпа“, при пресметувањето на содржината на охратоксин А се претпоставува дека целата контаминација е од јадливиот дел.
1.2.5	Сушени билки			10,0	
1.2.6	Корени од ѓумбир (сушени) за употреба во растителни инфузии			15	
1.2.7	Корени од бел слез (сушени), корени од глуварче (сушени) и цветови од портокал (сушени) за употреба во растителни инфузии или во замени за кафе			20	
1.2.8	Семки од сончоглед, семки од тиква, семки од лубеница, семки од диња, семки од коноп, соја			5,0	
1.2.9	Непреработени житни зрна			5,0	Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна што се ставени во промет пред преработката во првата фаза.
1.2.10	Производи добиени од непреработени житни култури и житни култури ставени во промет за крајниот потрошувач, освен производите наведени во точките 1.2.11, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.23 и 1.2.24			3,0	Вклучува и преработените производи од житни култури. Производите добиени од непреработени житни зрна се однесуваат на производи кои содржат најмалку 80% житни производи.
1.2.11	Пекарски производи, житни грицки и житарки за појадок				
1.2.11.1	производи кои не содржат маслодајни семиња, јаткасти плодови или сушено овошје			2,0	
1.2.11.2	производи кои содржат најмалку 20% сушени лозови плодови и/или суви смокви			4,0	
1.2.11.3	други производи што содржат маслодајни семиња, јаткасти плодови и/или сушено овошје			3,0	
1.2.12	Безалкохолни пијалоци од слад			3,0	
1.2.13	Пченичен глутен кој не е ставен во промет за крајниот потрошувач			8,0	
1.2.14	Пченични зрна кафе и мелено печено кафе освен производите наведени во точка 1.2.15			3,0	
1.2.15	Растворливо кафе (инстант кафе)			5,0	
1.2.16	Какао во прав			3,0	
1.2.17	Сушени зачини освен производите наведени во точка 1.2.18			15	Максималното ниво се однесува и за мешавини од суви зачини.
1.2.18	<i>Capiscum spp.</i> (сушено овошје од него, цело или мелено, вклучувајќи чили, чили во прав, кајан или црвен пипер)			20	



1.2.19	Сладок корен (сладунец) ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> , <i>Glycyrrhiza inflata</i> и други видови)		
1.2.19.1	Корен од сладок корен (сушен), вклучително и како состојка во растителни инфузии	20	
1.2.19.2	Екстракт од сладок корен за употреба во храна, особено во пијалоци и кондиторски производи	80	Максималното ниво се однесува на чистиот и неразреден екстракт, при што се добива 1 кг екстракт од 3 до 4 кг корен од сладок корен.
1.2.19.3	Кондиторски производи од сладок корен со $\geq 97\%$ екстракт од сладок корен на сува основа	50	
1.2.19.4	Други кондиторски производи со сладок корен	10,0	
1.2.20	Вино и овошно вино	2,0	Вклучува полупенливи и пенливи вина, со исклучок на виното од ликер и виното со јачина на алкохол не помала од 15% вол. Максималното ниво се однесува на производите произведени од бербата 2005 година наваму.
1.2.21	Ароматизирано вино, ароматизирани пијалоци на база на вино и ароматизирани коктели од вински производи	2,0	Максималното ниво се однесува на производите произведени од бербата 2005 година наваму. Максималното ниво што се применува за овие пијалоци е во функција на пропорцијата на вино и/или шира од грозје во готовиот производ.
1.2.22	Сок од грозје, сок од грозје од концентрат, концентриран сок од грозје, нектар од грозје, шира од грозје и концентрирана шира од грозје, ставена во промет за крајниот потрошувач	2,0	За концентриран сок од грозје или концентрирана шира од грозје, максималното ниво важи за сок или шира како што е реконституирана. Максималното ниво се однесува на производите произведени од бербата 2005 година наваму.
1.2.23	Храна за бебиња и преработена храна базирана на житарки за доенчиња и мали деца	0,50	Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот ставена во промет.
1.2.24	Храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња и мали деца	0,50	Максималното ниво се применува во случај на млеко, производи од млеко и слични производи за производи готови за употреба (ставени во промет како такви или реконституирани како што е наложено од производителот) и во случај на производи различни од млеко, производи од млеко и слични производи на сувата материја
1.3	<b>Патулин</b>	<b>Максимално ниво (<math>\mu\text{g}/\text{kg}</math>)</b>	<b>Забелешки</b>
1.3.1	Овошни сокови, овошни сокови од концентрат, концентрирани овошни сокови и овошни нектари	50	За концентриран овошен сок, максималното ниво се однесува на сокот како што е реконституиран.
1.3.2	Алкохолни пијалоци, јаболкови и други ферментирани пијалоци добиени од јаболка или кои содржат сок од јаболко	50	
1.3.3	Цврсти производи од јаболка ставени во промет за крајниот потрошувач со исклучок на производите наведени во точките 1.3.4 and 1.3.5	25	Вклучува компот од јаболка и пире од јаболка.
1.3.4	Сок од јаболко и цврсти производи од јаболка за доенчиња и мали деца и етикетиран ставени како такви во промет	10,0	Вклучува компот од јаболка и пире од јаболка. Максималното ниво се однесува на производите готови за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
1.3.5	Храна за бебиња	10,0	Максималното ниво се однесува на производите готови за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
1.4	<b>Деоксиниваленол</b>	<b>Максимално ниво (<math>\mu\text{g}/\text{kg}</math>)</b>	<b>Забелешки</b>
1.4.1	Непреработени житни култури освен производите наведени во точките 1.4.2 и 1.4.3	1000	Освен необработените зрна пченка наменети за обработка со влажно мелење и освен ориз. Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна што се ставени во промет пред преработката во првата фаза.
1.4.2	Непреработена тврда пченица и зрна од овес	1500	Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна што се ставаат во промет пред преработката во првата фаза.
1.4.3	Непреработени овесни зрна со лушпа што не може да се јадат	1750	Максималното ниво се однесува на непреработените овесни зрна со лушпа ставени на пазарот пред преработката во првата фаза. Максималното ниво се однесува на овесни зрна со лушпа што не може да се јадат.

1.4.4	Житарици ставени во промет за крајниот потрошувач, брашно од житарици, гриз, трици и никулци пченка за пукање и пуќанки	750	Освен ориз.
1.4.5	Мелени производи од житни култури со исклучок на производите наведени во 1.4.6	600	Со исклучок на мелени производи од ориз.
1.4.6	Мелени производи од пченка		
1.4.6.1	Мелени производи од пченка ставени во промет за крајниот потрошувач	750	
1.4.6.2	Мелени производи од пченка кои не се ставени во промет за крајниот потрошувач	1000	
1.4.6.3	Претходно зготвена палента подготвена за јадење	250	
1.4.7	Леб, колачи, бисквити, грицки од житарки и житарици за појадок	400	Освен производи од ориз. Вклучува и мали пекарски производи.
1.4.8	Тестенини	600	Тестенини се тестенини (суви) со содржина на вода од приближно 12%.
1.4.9	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	150	Освен производите од ориз. Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот што се става во промет.
1.4.10	Храна за специјални медицински цели наменета за доенчиња и мали деца	150	Освен производите од ориз. Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот што се става во промет.
1.5	<b>Зеараленон</b>	<b>Максимално ниво (µg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
1.5.1	Непреработени житни култури освен производите наведени во точка 1.5.2	100	Освен необработените зрна пченка наменети за обработка со влажно мелење и освен ориз. Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна што се ставаат во промет пред преработката во првата фаза.
1.5.2	Непреработени зрна од пченка	350	Освен необработените зрна пченка за кои е евидентно на пр. преку етикетање, дестинација, дека е наменет само за употреба во процес на влажно мелење (производство на скроб). Максималното ниво се однесува на непреработените зрна пченка ставени во промет пред преработката во првата фаза.
1.5.3	Житарици ставени во промет за крајниот потрошувач, брашно од житарки, гриз, трици и никулци како финален производ ставен во промет за крајниот потрошувач освен производите наведени во точките 1.5.5, 1.5.6 и 1.5.8	75	Освен ориз и производите од ориз.
1.5.4	Леб, колачи, бисквити, грицки од житарки и житарици за појадок, со исклучок на производите наведени во точка 1.5.5	50	Освен производите од ориз. Вклучува мали пекарски производи.
1.5.5	Пченка ставена во промет за крајниот потрошувач Грицки на база на пченка и житарки за појадок на база на пченка	100	
1.5.6	Мелени производи од пченка кои не се ставени во промет за крајниот потрошувач		
1.5.6.1	Пченкарно брашно кое не е ставено во промет за крајниот потрошувач	300	Најмалку 90 %, мерено по тежина, честичките во мелениот производ имаат големина ≤ 500 µm.
1.5.6.2	Други мелнички производи од пченка кои не се ставени во промет за крајниот потрошувач	200	Помалку од 90 %, мерено по тежина, честичките во мелениот производ имаат големина ≤ 500 µm.
1.5.7	Рафинирано масло од пченка	400	
1.5.8	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	20	Освен производите од ориз. Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот што се става во промет.
1.6	<b>Фумонизини</b>	<b>Максимално ниво (µg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
		<b>Збир од V<sub>1</sub> и V<sub>2</sub></b>	За фумонизините, максималните нивоа се однесуваат на концентрациите со пониска граница, кои се пресметуваат со претпоставка дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.
1.6.1	Непреработени зрна од пченка	4000	Освен необработените зрна пченка за кои е евидентно на пр. преку етикетање, дестинација, дека е наменет само за употреба во процес на влажно мелење (производство на скроб). Максималното ниво се однесува на непреработени зрна пченка ставени во промет пред преработката во првата фаза.

1.6.2	Пченка ставена во промет за крајниот потрошувач, мелени производи од пченка ставени во промет за крајниот потрошувач, храна на база на пченка ставена во промет за крајниот потрошувач освен производите наведени во точките 1.6.3 и 1.6.5	1000	
1.6.3	Житарици за појадок на база на пченка и грицки на база на пченка	800	
1.6.4	Мелени производи од пченка кои не се ставени во промет за крајниот потрошувач		
1.6.4.1	Пченкарно брашно кое не е ставено во промет за крајниот потрошувач	2000	Најмалку 90 %, мерено по тежина, честичките во мелениот производ имаат големина $\leq 500 \mu\text{m}$ .
1.6.4.2	Други мелнички производи од пченка кои не се ставени во промет за крајниот потрошувач	1400	Помалку од 90 %, мерено по тежина, честичките во мелениот производ имаат големина $\leq 500 \mu\text{m}$ .
1.6.5	Храна за бебиња која содржи пченка и преработена храна на база на пченка за доенчиња и мали деца	200	Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот ставен во промет.
1.7	<b>Цитринин</b>	<b>Максимално ниво (<math>\mu\text{g}/\text{kg}</math>)</b>	<b>Забелешки</b>
1.7.1	Додатоци на исхрана базирани на ориз ферментиран со црвен квасец <i>Monascus purpureus</i>	100	
1.8	<b>Ergot sclerotia и алкалоиди на ергот</b>		
1.8.1	<b>Ergot sclerotia</b>	<b>Максимално ниво (<math>\text{g}/\text{kg}</math>)</b>	<b>Забелешки</b>
			Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна ставени во промет пред преработката во првата фаза. Во случај да се изврши чистење во присуство на ергот склеротија, житарките треба прво да поминат низ процес на чистење пред да се исчистат.
1.8.1.1	Непреработени житни култури освен производите наведени во точка 1.8.1.2	0,2	Освен пченка и ориз.
1.8.1.2	Непреработени зрна 'рж	0,5	0,2 од 1 јули 2024
1.8.2	<b>Алкалоиди на ергот</b>	<b>Максимално ниво (<math>\mu\text{g}/\text{kg}</math>)</b>	<b>Забелешки</b>
		Збир на долна граница на ергокорнин/ ергокоринин; ергокринин/ ергокрининин; ергокриптин/ ергокриптинин ( $\alpha$ - и $\beta$ -форма); ергометрин/ ергометринин; ергозин /ергозинин; ерготамин/ ерготамин	За алкалоиди на ергот, максималните нивоа се однесуваат на пониски долни концентрации, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.
1.8.2.1	Производи од мелење од јачмен, пченица, спел и овес (со содржина на пепел помала од $900 \text{ mg}/100 \text{ g}$ сува материја)	100	50 од 1 јули 2024
1.8.2.2	Производи од мелење од јачмен, пченица, спел и овес (со содржина на пепел еднаква или поголема од $900 \text{ mg}/100 \text{ g}$ сува материја) Јачмен, пченица, спел и овес ставени во промет за крајниот потрошувач	150	
1.8.2.3	Производи од мелење 'рж 'Рж ставена во промет за крајниот потрошувач	500	250 од 1 јули 2024
1.8.2.4	Пченичен глутен	400	
1.8.2.5	Преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	20	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.

1.9	Т-2 и НТ-2 токсини	Максимално ниво (µg/kg)	Забелешки
		Сума од Т-2 и НТ-2 токсини	За збирот на токсините Т-2 и НТ-2, максималните нивоа се однесуваат на пониски врзани концентрации, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.
1.9.1	Непреработени житни култури освен производите наведени во точките 1.9.1.1, 1.9.1.2, 1.9.1.3 и 1.9.1.4	50	Освен необработените зрна пченка наменети за преработка со влажно мелење и освен оризот. Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна што се ставаат во промет на пазарот за преработка во прва фаза.
1.9.1.1	Непреработени зрна од јачмен за производство на слад	200	Максималното ниво се однесува на непреработени зрна од јачмен за производство на слад кои се ставаат во промет на пазарот за преработка во прва фаза.
1.9.1.2	Непреработени зрна од јачмен, освен зрна од јачмен за производство на слад	150	Максималното ниво се однесува на непреработените зрна од јачмен што се ставаат во промет на пазарот за преработка во прва фаза.
1.9.1.3	Непреработени зрна од пченка и необработени зрна од тврда пченица	100	Освен непреработените зрна пченка за кои е евидентно, на пр. преку етикетање или дестинација, дека тие се наменети само за употреба во процес на влажно мелење (производство на скроб). Максималното ниво се однесува на непреработени зрна пченка и непреработени зрна од тврда пченица што се ставаат во промет на пазарот за преработка во прва фаза.
1.9.1.4	Непреработени овесни зрна со лушпа што не може да се јадат	1250	Максималното ниво се однесува на непреработени овесни зрна со лушпа ставени во промет на пазарот за преработка во прва фаза. Максималното ниво се однесува на зрната овес со вклучена лушпа што не може да се јадат.
1.9.2	Житарки ставени во промет на пазарот за крајниот потрошувач освен производите наведени во точките 1.9.2.1 и 1.9.2.2	20	Освен ориз.
1.9.2.1	Овес ставен во промет за крајниот потрошувач	100	
1.9.2.2	Јачмен, пченка и тврда пченица ставени во промет за крајниот потрошувач	50	
1.9.3	Мелени производи од житни култури освен производите наведени во точките 1.9.3.1 и 1.9.3.2	20	Освен мелени производи од ориз.
1.9.3.1	Мелени производи од овес (вклучувајќи овесни трици)	100	
1.9.3.2	Трици од житарки освен овес и мелени производи од пченка	50	
1.9.4	Пекарски производи освен производи наведени во точка 1.9.5, тестенини, житни закуски и житарки за појадок освен производите наведени во точките 1.9.6, 1.9.7 и 1.9.8	20	Освен производите од ориз. Вклучувајќи ги и малите пекарски производи. Тестенини значи тестенини (суви) со содржина на вода од приближно 12%.
1.9.5	Пекарски производи кои содржат најмалку 90 % мелени производи од овес	100	Освен производите од ориз. Вклучувајќи ги и малите пекарски производи.
1.9.6	Овесни снегулки	100	
1.9.7	Житарници за појадок кои се состојат од најмалку 50 % житни трици, мелени производи од овесни зрна, мелени производи од пченка, цели овесни зрна, јачмен, пченка или тврда пченица, и се состојат од помалку од 40 % мелени производи од овесни зрна и цели зрна од овес	50	
1.9.8	Житарници за појадок кои се состојат од најмалку 50 % житни трици, мелени производи од овесни зрна, мелење производи од пченка, цели овесни зрна, јачмен, пченка или тврда пченица, и од најмалку 40 % мелени производи од овесни зрна и цели зрна од овес	75	
1.9.9	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарици за доенчиња и мали деца	10	Освен производите од ориз. Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот што се пласира на пазарот.
1.9.10	Храна за посебни медицински цели наменета за доенчиња и мали деца	10	Освен производите од ориз. Максималното ниво се однесува на сувата материја на производот што се пласира на пазарот.

2	РАСТИТЕЛНИ ТОКСИНИ			
2.1	Ерука киселина, вклучувајќи ерука киселина поврзана со масти	Максимално ниво (g/kg)	Забелешки	
2.1.1	Растителни масла и масти ставени во промет за крајниот потрошувач или за употреба како состојка во храната, со исклучок на производите наведени во точка 2.1.2	20,0		
2.1.2	Масло од камелина, масло од сенф и масло од бораж	50,0	Максималното ниво не важи за масло од синап што се произведува и конзумира локално.	
2.1.3	Сенф (зачини)	35,0		
2.2	Тропански алкалоиди	Максимално ниво (µg/kg)	Забелешки	
		Атропин	Скополамин	
2.2.1	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца, која содржи просо, сорго, хељда, пченка или нивни изведени производи	1,0	1,0	Добиените производи се однесуваат на производи кои содржат најмалку 80 % од овие житни производи. Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
		<b>Збир на атропин и скополамин</b>	За збирот на атропин и скополамин, максималните нивоа се однесуваат на пониски долни концентрации, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.	
2.2.2	Непреработени зрна од просо и зрна од сорго	5,0	Максималното ниво се однесува на непреработените житни зрна ставени во промет пред преработката во првата фаза.	
2.2.3	Непреработени зрна од пченка	15	Освен необработените зрна пченка за кои е евидентно на пр. преку етикетање, дестинација, дека е наменет само за употреба во процес на влажно мелење (производство на скроб) и освен необработени зрна пченка за пукање. Максималното ниво се однесува на непреработените зрна пченка ставени во промет пред преработката во првата фаза.	
2.2.4	Непреработени зрна од хељда	10	Максималното ниво се однесува на непреработените зрна хељда ставени во промет пред првата фаза на обработка.	
2.2.5	Пченка за пукање Просо, сорго и пченка ставени во промет за крајниот потрошувач Мелени производи од просо, сорго и пченка	5,0		
2.2.6	Хељда ставена во промет за крајниот потрошувач Мелени производи од хељда	10		
2.2.7	Растителни инфузии (сушен производ) и состојки кои се користат за растителни инфузии (сушени производи) освен производите наведени во точка 2.2.8	25	„Растителни инфузии (сушен производ)“ се однесува на: - растителни инфузии (сушен производ) од цветови, лисја, стебленца, корења и сите други делови од растението (во кесички или на големо) што се користат за подготовка на растителна инфузија (течен производ); и - инстант растителни инфузии. Во случај на екстракти во прав, треба да се примени фактор на концентрација 4.	
2.2.8	Растителни инфузии (сушен производ) и состојки кои се користат за растителни инфузии (сушени производи) исклучиво од семиња од анасон	50	„Растителни инфузии (сушен производ)“ се однесува на: - растителни инфузии (сушен производ) од цветови, лисја, стебленца, корења и сите други делови од растението (во кесички или на големо) што се користат за подготовка на растителна инфузија (течен производ); и - инстант растителни инфузии. Во случај на екстракти во прав, треба да се примени фактор на концентрација 4.	
2.2.9	Растителни инфузии (течен производ)	0,20		
2.3	Цијановодородна киселина, вклучително и цијановодородна киселина врзана во цијаногени гликозиди	Максимално ниво (mg/kg)	Забелешки	
2.3.1	Непреработено цело, мелено, бланширано, кршено, сецкано лено семе кое не е ставено во промет за крајниот потрошувач	250	Максималните нивоа не се однесуваат на маслодајните семиња за дробење и рафинирање на масло, под услов преостанатите пресувани маслодајни семиња да не се ставаат во промет како храна. Во случај кога преостанатите пресувани маслодајни семиња се ставаат во промет како храна, се применуваат максималните нивоа земајќи го предвид член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.	

2.3.2	Непреработено цело, мелено, бланширано, кршено, сецкано ленено семе ставено во промет за крајниот потрошувач	150	Максималното ниво не се однесува на непреработеното цело, мелено, бланширано, кршено, сецкано ленено семе ставено во промет за крајниот потрошувач во мали количини каде предупредувањето „Само да се користи за готвење и печење. Не го консумирајте сурово!“ се појавува во главното видно поле на етикетата (користејќи ја специфичната големина на фонот). Необработеното цело, мелено, бланширано, кршено, сецкано ленено семе со предупредувачка порака треба да се усогласи со максималното ниво дадено во точка 2.3.1.
2.3.3	Непреработени цели, мелени, бланширани, кршени, сецкани бадеми ставени во промет за крајниот потрошувач	35	Максималното ниво не се однесува на необработени цели, мелени, бланширани, кршени, сецкани горчливи бадеми ставени во промет за крајниот потрошувач во мали количини каде предупредувањето „Само да се користи за готвење и печење. Не го консумирајте сурово!“ се појавува во главното видно поле на етикетата (користејќи ја специфичната големина на фонот).
2.3.4	Непреработени цели, мелени, бланширани, кршени, сецкани семки од кајсија ставени во промет за крајниот потрошувач	20,0	Операторот кој пласира непреработени цели, мелени, бланширани, кршени, сецкани семки од кајсија на пазарот за крајниот потрошувач, по барање од Агенцијата, треба да обезбеди докази за усогласеноста на производот што се продава со максималното ниво.
2.3.5	Корен од маниока (свеж, излупен)	50,0	
2.3.6	Брашно од маниока и брашно од тапиока	10,0	
2.4	Пироллизидински алкалоиди	Максимално ниво (µg/kg)	Забелешки
		<p>Максималното ниво се однесува на долната граница на следните 21 пироллизидински алкалоиди:</p> <p>- интермедин/ ликопсамин, интермедин-N-оксид/ ликопсамин-N-оксид, сенеционин/ сенецивернин, сенеционин-N-оксид/ сенецивернин-N-оксид, сенецифин, сенецифин-N-оксид, ретросин, ретросин-N-имидин, ехимидин-N-оксид, лазиокарпин, лазиокарпин-N-оксид, сенкиркин, европин, европин-N-оксид, хелиотрин и хелиотрин-N-оксид и следните дополнителни 14 пироллизидински алкалоиди за кои е познато дека ко-елутираат со еден или повеќе од горенаведените идентификувани 21 пироллизидински алкалоиди, користејќи одредени тековно користени аналитички методи:</p> <p>- индичин, ехинатин, риндерин (можно ко-елуирање со ликопсамин/ интермедин), индичин-N-оксид, ехинатин-N-оксид, риндерин-N-оксид (можна ко-елуција со ликопсамин-N-оксид/ интермедин-N-оксид), интегеримин (можна ко-елуција со сенецивернин/ сенеционин), интегеримин-N-оксид (можна ко-елуција со сенецивернин-N-оксид/ сенеционин-N-оксид), хелиосупин (можна ко-елуција со ехимидин), хелиосупин -N-оксид (можна ко-елуција со ехимидин-N-оксид), спартиоидин (можна ко-елуција со сенецифин), спартиоидин-N-оксид (можна ко-елуција со сенецифин-N-оксид), усарамин (можна ко-елуција со ретросин), усарамин N-оксид (можна ко-елуирање со ретросин N-оксид).</p> <p>Пироллизидинските алкалоиди, кои можат поединечно и одделно да се идентификуваат со користениот метод на анализа, се квантифицираат и се вклучуваат во збирот.</p>	<p>За пироллизидинските алкалоиди, максималните нивоа се однесуваат на пониски долни концентрации, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.</p>

2.4.1	Лисја од лисичинка (свежи, замрзнати) ставени во промет за крајниот потрошувач	750	
2.4.2	Сушени растенија со исклучок на производите наведени во точка 2.4.3	400	
2.4.3	Лисичинка, ловажа, марјоран и оригано (сушено) и мешавини исклучиво составени од овие сушени растенија	1000	
2.4.4	Чајна билка ( <i>Camellia sinensis</i> ), чајна билка со вкус ( <i>Camellia sinensis</i> ) (сушен производ) со исклучок на чајната билка и ароматизираната чајна билка наведени во точка 2.4.5	150	За чаеви од сушено овошје и сушени растенија се применува член 4 од овој правилник. „Чајната билка ( <i>Camellia sinensis</i> ) (сушен производ)“ се однесува на: — чајна билка ( <i>Camellia sinensis</i> ) (сушен производ) од суви лисја, стебленца и цветови (во кесички или на големо) што се користи за подготовка на чај (течен производ); и - инстант чаеви. Во случај на екстракти од чај во прав, треба да се примени фактор на концентрација 4.
2.4.5	Чајна билка ( <i>Camellia sinensis</i> ), чајна билка со вкус ( <i>Camellia sinensis</i> ) и растителни инфузии (сушен производ) за доенчиња и мали деца	75	За чаеви од сушено овошје и сушени растенија се применува член 4 од овој правилник.
2.4.6	Чајна билка ( <i>Camellia sinensis</i> ), чајна билка со вкус ( <i>Camellia sinensis</i> ) и растителни инфузии (течен производ) за доенчиња и мали деца	1,0	За чаеви од сушено овошје и сушени растенија се применува член 4 од овој правилник.
2.4.7	Растителни инфузии (сушен производ) и состојки кои се користат за растителни инфузии (сушени производи) освен производите наведени во точките 2.4.5 и 2.4.8	200	„Растителни инфузии (сушен производ)“ се однесува на: - растителни инфузии (сушен производ) од цветови, лисја, стебленца, корења и сите други делови од растението (во кесички или на големо) што се користат за подготовка на растителна инфузија (течен производ); и — до инстант растителни инфузии. Во случај на екстракти во прав, треба да се примени фактор на концентрација 4.
2.4.8	Растителни инфузии (сушен производ) и состојки кои се користат за растителни инфузии (сушени производи) од ројбос, анасон ( <i>Pimpinella anisum</i> ), маточина, камилица, мајчина душица, нане, лимонска вербена и мешавини исклучиво составени од овие сушени растенија, освен растителните инфузии наведени во точка 2.4.5	400	„Растителни инфузии (сушен производ)“ се однесува на: - растителни инфузии (сушен производ) од цветови, лисја, стебленца, корења и сите други делови од растението (во кесички или на големо) што се користат за подготовка на растителна инфузија (течен производ); и — до инстант растителни инфузии. Во случај на екстракти во прав, треба да се примени фактор на концентрација 4.
2.4.9	Ким	400	
2.4.10	Додатоци на исхрана кои содржат ботанички препарат вклучувајќи ги екстракти освен производите наведени во точка 2.4.11	400	Максималното ниво се однесува на додатоците на исхрана ставени во промет.
2.4.11	Додатоци на исхрана базирани на полен Полен и производи од полен	500	Максималното ниво се однесува на додатоците на исхрана ставени во промет.
2.5	<b>Алкалоиди на опиум</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
			За алкалоидите на опиумот, максималните нивоа се однесуваат на долни пониски концентрациите, кои се пресметуваат со претпоставка дека сите вредности под нивото на квантификација е нула. Максималното ниво се однесува на збирот на морфин и кодеин, за што се применува фактор 0,2 на нивото на кодеин. Затоа, максималното ниво се однесува на збирот на морфин + 0,2 x кодеин.

2.5.1	Цели, бланширани или мелени семиња од афион, ставени во промет за крајниот потрошувач	20	
2.5.2	Пекарски производи кои содржат семе од афион или нивни преработени производи	1,50	Пекарските производи вклучуваат, исто така, готови соленки за јадење и грицки на база на брашно. Преработените производи од нив се однесуваат на производи кои содржат најмалку 80% производи од семе од афион. Операторот со храна што го снабдува семето од афион на операторот со храна што ги произведува пекарските производи треба да ги обезбеди потребните информации за да му овозможи на производителот на пекарските производи да стави во промет производи што одговараат на максималното ниво. Овие информации вклучуваат аналитички податоци, онаму каде што е соодветно.
2.6	<b>Делта-9-тетраhydroканабинол (<math>\Delta^9</math>-THC) еквиваленти</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
			За делта-9-тетраhydroканабинол ( $\Delta^9$ -THC) еквиваленти, максималните нивоа се однесуваат на пониските врзани концентрации, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности под нивото на квантификација се нула. Максималното ниво се однесува на збирот на делта-9-тетраhydroканабинол ( $\Delta^9$ -THC) и делта-9-тетраhydroканабинолна киселина ( $\Delta^9$ -THCA), изразени како $\Delta^9$ -THC. На нивото на $\Delta^9$ -THCA се применува фактор од 0,877, а максималното ниво се однесува на збирот на $\Delta^9$ -THC + 0,877 × $\Delta^9$ -THCA (во случај на посебно определување и квантификација на $\Delta^9$ -THC и $\Delta^9$ -THCA).
2.6.1	Семе од коноп	3,0	
2.6.2	Мелени семиња од коноп (делумно) обезмастено семе од коноп и други преработени производи од семе од коноп освен производите наведени во точка 2.6.3	3,0	Преработените производи од семе од коноп се производи преработени исклучиво од семе од коноп.
2.6.3	Масло од семе од коноп	7,5	

<b>3</b>	<b>МЕТАЛИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ</b>		
3.1	<b>Олово</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
3.1.1	Овошје		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.1.1	Плодови од брусница, рибизли, бозел и јагода	0,20	
3.1.1.2	Овошје различно од брусница, рибизли, бозел и јагоди	0,10	
3.1.2	Коренест и кртолест зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.2.1	Коренест и кртолест зеленчук со исклучок на производите наведени во точките 3.1.2.2 и 3.1.2.3	0,10	За компири, максималното ниво важи за излупени компири.
3.1.2.2	Свеж ѓумбир, свежа куркума	0,80	
3.1.2.3	Салсифи	0,30	
3.1.3	Луковиден зеленчук	0,10	Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.4	Овошен зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.4.1	Овошен зеленчук со исклучок на производите наведени во точка 3.1.4.2	0,050	
3.1.4.2	Слатка пченка	0,10	
3.1.5	Зелковидни растенија		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.5.1	Зелковидни растенија со исклучок на оние наведени во точка 3.1.5.2	0,10	
3.1.5.2	Листест зеленчук	0,30	



3.1.6	Листест зеленчук со исклучок на свежи растенија и јадливи цвеќиња	0,30	Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.7	Легуминозен зеленчук	0,10	Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.8	Стеблест зеленчук	0,10	Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.9	Печурки		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.1.9.1	Следните култивирани габи: Обична печурка ( <i>Agaricus bisporus</i> ) Буковка ( <i>Pleurotus ostreatus</i> ) Шитаке печурка ( <i>Lentinula edodes</i> )	0,30	
3.1.9.2	Диви печурки	0,80	
3.1.10	Мешунки	0,20	
3.1.11	Житарици	0,20	
3.1.12	Сушени зачини		
3.1.12.1	Зачини од семиња	0,90	
3.1.12.2	Зачини од овошје	0,60	
3.1.12.3	Зачини од кора	2,0	
3.1.12.4	Зачини од корен и ризом	1,50	
3.1.12.5	Зачини од пупки	1,0	
3.1.12.6	Зачини од толчник на цветот	1,0	
3.1.13	Месо од говеда, овци, свињи и живина освен производите наведени во точка 3.1.14	0,10	Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.1.14	Ситнеж		Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.1.14.1	говеда и овци	0,20	
3.1.14.2	свињи	0,15	
3.1.14.3	живина	0,10	
3.1.15	Производи од риба и бивални мекотели		Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.1.15.1	Мускулно месо од риба	0,30	Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.1.15.2	Главоноги	0,30	Максималното ниво се однесува на животното без внатрешни органи.
3.1.15.3	Ракови	0,50	Максималното ниво се однесува на мускулното месо од додатците и стомакот, што значи дека цефалотораксот на раковите е исклучен. Во случај на ракови и краби слични на ракови ( <i>Brachyura</i> и <i>Anomura</i> ), максималното ниво се однесува на месото на мускулите од додатците. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.1.15.4	Бивални мекотели	1,50	Во случај на <i>Pecten maximus</i> , максималното ниво се однесува само на m. adductor и гонадата. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.1.16	Сурово млеко, термички обработено млеко и млеко за производство на производи на база на млеко	0,020	Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.1.17	Мед	0,10	
3.1.18	Масти и масло	0,10	Вклучува млечна маст.
3.1.19	Овошни сокови, овошни сокови од концентрат, концентрирани овошни сокови и овошни нектари		Максималното ниво се однесува на водена тежина. За концентриран овошен сок, максималното ниво се однесува на реконституираниот сок.
3.1.19.1	исклучиво од бобинки и други мали плодови	0,05	

3.1.19.2	освен исклучиво од бобинки и други мали овошја, вклучувајќи мешавини	0,03	
3.1.20	Вино, јаболковина, пери и овошно вино		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Вклучува полупенливи и пенливи вина, со исклучок на виното од ликер и виното со јачина на алкохол не помала од 15 % вол.
3.1.20.1	производи произведени од бербата на овошјето од 2001 година до жетвата на овошјето од 2015 година	0,20	
3.1.20.2	производи произведени од жетвата на овошје 2016 година до жетвата на овошје 2021 година	0,15	
3.1.20.3	производи произведени од бербата на овошје во 2022 година наваму	0,10	
3.1.21	Ароматизирано вино, ароматизирани пијалоци на база на вино и ароматизирани коктели од вински производи		Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.1.21.1	производи произведени од бербата на овошјето од 2001 година до жетвата на овошјето од 2015 година	0,20	
3.1.21.2	производи произведени од жетвата на овошје 2016 година до жетвата на овошје 2021 година	0,15	
3.1.21.3	производи произведени од бербата на овошје во 2022 година наваму	0,10	
3.1.22	Ликер направен од грозје		Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.1.22.1	производи произведени од бербата на овошје во 2022 година наваму	0,15	
3.1.23	Соли		
3.1.23.1	Соли освен производите наведени во точка 3.1.23.2	1,0	
3.1.23.2	Следниве нерафинирани соли: „fleur de sel“ и „сива сол“ кои рачно се собираат од мочуриштата со глинено дно	2,0	
3.1.24	Формула за доенчиња, адаптирана формула и формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.1.24.1	ставена во промет како прашок	0,020	
3.1.24.2	ставена во промет како течност	0,010	
3.1.25	Пијалоци за доенчиња и мали деца ставени во промет и означени како такви, освен производите наведени во точките 3.1.24 и 3.1.27		
3.1.25.1	ставени во промет како течност или се реконституираат според упатствата на производителот	0,020	Вклучува овошни сокови. Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.1.25.2	да се подготви со инфузија или декокција	0,50	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.1.26	Храна за деца и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца, освен производите наведени во точка 3.1.25	0,020	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.1.27	Храна за посебни медицински цели наменета за доенчиња и мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.1.27.1	ставена во промет како прав	0,020	
3.1.27.2	ставена во промет како течност	0,010	
3.1.28	Додатоци на исхрана	3,0	
<b>3.2</b>	<b>Кадмиум</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
3.2.1	Овошје и јаткасти плодови		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.1.1	Овошје со исклучок на производите наведени во точките 3.2.1.2, 3.2.1.3 и 3.2.1.4	0,050	
3.2.1.2	Цитрусни овошја, овошје со семки, коскесто овошје, трлезни маслинки, киви, банани, манго, папаја и ананас	0,020	
3.2.1.3	Бобинки и ситно овошје, со исклучок на производите наведени во точка 3.2.1.4	0,030	
3.2.1.4	Малини	0,040	
3.2.1.5	Јаткасти плодови		Максималните нивоа не важат за јаткастите плодови за дробење и рафинирање на маслото, под услов преостанатите пресувани јаткасти плодови да не се ставаат во промет како храна. Во случај кога преостанатите пресувани јаткасти плодови се ставаат во промет како храна, се применуваат максималните нивоа, имајќи го предвид член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.

3.2.1.5.1	Јаткасти плодови со исклучок на производите наведени во точка 3.2.1.5.2	0,20	
3.2.1.5.2	Пињоли (семки од бор или борови ореви)	0,30	
3.2.2	Коренест и кртолест зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.2.1	Коренест и кртолест зеленчук со исклучок на производите наведени во точките 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6 и 3.2.2.7	0,10	За компири, максималното ниво важи за излупени компири.
3.2.2.2	Цвекло	0,060	
3.2.2.3	Целер	0,15	
3.2.2.4	Рен, пашканат, бел корен	0,20	
3.2.2.5	Ротквици	0,020	
3.2.2.6	Тигарски ореви	0,10	
3.2.2.7	Тропски корени и луковици, корени од магнонос, репа	0,050	
3.2.3	Луковиден зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.3.1	Луковиден зеленчук со исклучок на производите наведени во точка 3.2.3.2	0,030	
3.2.3.2	Лук	0,050	
3.2.4	Овошен зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.4.1	Овошен зеленчук освен производите наведени во точка 3.2.4.2	0,020	
3.2.4.2	Црн домати	0,030	
3.2.5	Зелковиден зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.5.1	Зелковиден зеленчук со исклучок на производите наведени во точка 3.2.5.2	0,040	
3.2.5.2	Листест зеленчук	0,10	
3.2.6	Листест зеленчук и растенија		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.6.1	Листест зеленчук со исклучок на производите наведени во точка 3.2.6.2	0,10	
3.2.6.2	Спанаќ и сличен листест зеленчук, садници со синап и свежи растенија	0,20	
3.2.7	Легуминозни растенија	0,020	Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.8	Стеблест зеленчук		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.8.1	Стеблест зеленчук со исклучок на производите наведени во точките 3.2.8.2 и 3.2.8.3	0,030	
3.2.8.2	Целер	0,10	
3.2.8.3	Праз	0,040	
3.2.9	Печурки		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Максималното ниво се применува по миењето и одвојувањето на јадливиот дел.
3.2.9.1	Шампињони ( <i>Agaricus bisporus</i> )	0,050	
3.2.9.2	Одгледувани печурки различни од <i>Agaricus bisporus</i>	0,15	
3.2.9.3	Диви печурки	0,50	
3.2.10	Мешунки и протеини од мешунки		
3.2.10.1	Мешунки со исклучок на производите наведени во точка 3.2.10.2	0,040	
3.2.10.2	Протеини од мешунки	0,10	
3.2.11	Маслодајни семиња		Максималните нивоа не се однесуваат на маслодајните семиња за дробење и рафинирање на маслото, под услов преостанатите пресувани маслодајни семиња да не се ставаат во промет како храна. Во случај кога преостанатите пресувани маслодајни семиња се ставаат во промет како храна, се применуваат максималните нивоа, имајќи го предвид член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.

3.2.11.1	Маслодајни семиња со исклучок на производите наведени во точките 3.2.11.2, 3.2.11.3, 3.2.11.4, 3.2.11.5 и 3.2.11.6	0,10	
3.2.11.2	Семе од репка	0,15	
3.2.11.3	Кикирики и семе од соја	0,20	
3.2.11.4	Семе од сенф	0,30	
3.2.11.5	Ленено семе и семки од сончоглед	0,50	
3.2.11.6	Семе од афион	1,20	
3.2.12	Житарици		Максималните нивоа не се однесуваат на житариците што се користат за производство на пиво или дестилати, под услов преостанатиот остаток од житни култури да не се става во промет како храна. Во случај преостанатиот остаток од житни култури да се става во промет како храна, се применуваат максималните нивоа, земајќи го предвид член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.12.1	Житарици со исклучок на производите наведени во точките 3.2.12.2, 3.2.12.3, 3.2.12.4 и 3.2.12.5	0,10	
3.2.12.2	Јачмен и 'рж	0,050	
3.2.12.3	Ориз, киноа, пченични трици и пченичен глутен	0,15	
3.2.12.4	Тврда пченица ( <i>Triticum durum</i> )	0,18	
3.2.12.5	Пченични никулци	0,20	
3.2.13	Производи од животинско потекло		Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.2.13.1	Месо од говеда, овци, свињи и живина	0,050	Освен јадлив ситнеж.
3.2.13.2	Месо од коњи	0,20	Освен јадлив ситнеж.
3.2.13.3	Црн дроб од говеда, овци, свињи, живина и коњи	0,50	
3.2.13.4	Бубрези од говеда, овци, свињи, живина и коњи	1,0	
3.2.14	Производи од риба и бивални мекотели		Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.2.14.1	Мускулно месо од риба освен видовите наведени во точките 3.2.14.2, 3.2.14.3 и 3.2.14.4	0,050	Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.14.2	Мускулно месо од следните риби: Скуша ( <i>Scomber</i> видови) Туна ( <i>Thunnus</i> видови, <i>Katsuwonus pelamis</i> , <i>Euthynnus</i> видови) <i>Sicyopterus lagocephalus</i>	0,10	Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.14.3	Мускулно месо од куршумовидна туна ( <i>Auxis</i> видови)	0,15	Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.14.4	Мускулно месо од следните риби: Аншоа ( <i>Engraulis</i> видови) Сабјарка ( <i>Xiphias gladius</i> ) Сардина ( <i>Sardina pilchardus</i> )	0,25	Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.14.5	Ракови	0,50	Максималното ниво се однесува на мускулното месо од додатоките и стомакот, што значи дека цефалотораксот на раковите е исклучен. Во случај на ракови и краби слични на ракови ( <i>Brachyura</i> и <i>Anomura</i> ) максималното ниво се однесува на месото на мускулите од додатоките. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.14.6	Бивални мекотели	1,0	Во случај на <i>Pecten maximus</i> , максималното ниво се однесува само на m. adductor и гонадата. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.2.14.7	Главоноги	1,0	Максималното ниво се однесува на животното без внатрешни органи. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.

3.2.15	Какао и чоколади		
3.2.15.1	Млечно чоколадо со < 30 % вкупни суви цврсти материји од какао	0,10	
3.2.15.2	Чоколадо со < 50 % вкупни суви цврсти материји од какао; млечно чоколадо со ≥ 30 % вкупни суви какао цврсти материји	0,30	
3.2.15.3	Чоколадо со ≥ 50 % вкупни суви цврсти материји од какао	0,80	
3.2.15.4	Какао во прав ставен во промет за крајниот потрошувач или како состојка во засладено какао во прав или чоколадо во прав ставено во промет за крајниот потрошувач (чоколадо за пиење)	0,60	
3.2.16	Сол	0,50	
3.2.17	Формула за доенчиња, адаптирана формула, храна за специјални медицински цели наменети за доенчиња и мали деца и формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.2.17.1	ставен во промет во прав и произведен од протеини од кравјо млеко или хидролизати на протеини од кравјо млеко	0,010	
3.2.17.2	ставен во промет како течен и произведен од протеини од кравјо млеко или хидролизати на протеини од кравјо млеко	0,005	
3.2.17.3	ставен во промет во прав и произведен од изолати на протеин од соја, самостојно или во мешавина со протеини од кравјо млеко	0,020	
3.2.17.4	ставен во промет како течен и произведен од изолати на протеин од соја, самостојно или во мешавина со протеини од кравјо млеко	0,010	
3.2.18	Формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.2.18.1	ставена во промет во прав и произведен од растителни протеински изолати, освен изолати на протеин од соја, сами или во мешавина со протеини од кравјо млеко	0,020	
3.2.18.2	ставен на пазарот како течен и произведен од изолати на растителни протеини, освен изолати на протеин од соја, сами или во мешавина со протеини од кравјо млеко	0,010	
3.2.19	Пијалоци за доенчиња и мали деца означени и ставени во промет како такви, освен производите наведени во точките 3.2.17 и 3.2.18		
3.2.19.1	ставен во промет како течност или да се реконституира според упатствата на производителот	0,020	Вклучува овошни сокови. Максималното ниво се однесува на производите готови за употреба.
3.2.20	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	0,040	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.2.21	Додатоци на исхрана		
3.2.21.1	Додатоци на исхрана освен производите наведени во точка 3.2.21.2	1,0	
3.2.21.2	Додатоци на исхрана кои се состојат од најмалку 80% од сушени алги, од производи добиени од алги или од сушени бивални мекотели	3,0	
3.3	<b>Жива</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешка</b>
3.3.1	Рибни производи и бивални мекотели		Максималното ниво се однесува на водена тежина. Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
3.3.1.1	Ракови, мекотели и мускулно месо од риба освен видовите наведени во точките 3.3.1.2 и 3.3.1.3	0,50	За раковите, максималното ниво се однесува на мускулното месо од додаточите и стомакот, што значи дека цефалотораксот на раковите е исклучен. Во случај на ракови и краби слични на ракови ( <i>Brachyura</i> и <i>Anomura</i> ) максималното ниво се однесува на месото на мускулите од додаточите. Во случај на <i>Pecten maximus</i> , максималното ниво се однесува само на m. adductor и гонадата.

3.3.1.2	<p>Месо од следните видови риба:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pagellus acarne</i></li> <li>- <i>Aphanopus carbo</i></li> <li>- <i>Pagellus bogaraveo</i></li> <li>- <i>Sarda sarda</i></li> <li>- <i>Pagellus erythrinus</i></li> <li>- <i>Lepidocybium flavobrunneum</i></li> <li>- <i>Hippoglossus</i> видови</li> <li>- <i>Genypterus capensis</i></li> <li>- <i>Makaira</i> видови</li> <li>- <i>Lepidorhombus</i> видови</li> <li>- <i>Ruvettus pretiosus</i></li> <li>- <i>Hoplostethus atlanticus</i></li> <li>- <i>Genypterus blacodes</i></li> <li>- <i>Esox</i> видови</li> <li>- <i>Orcynopsis unicolor</i></li> <li>- <i>Trisopterus</i> видови</li> <li>- <i>Mullus barbatus barbatus</i></li> <li>- <i>Coryphaenoides rupestris</i></li> <li>- <i>Istiophorus</i> видови</li> <li>- <i>Lepidopus caudatus</i></li> <li>- <i>Gempylus serpens</i></li> <li>- <i>Acipenser</i> видови</li> <li>- <i>Mullus surmuletus</i></li> <li>- Тунџа (<i>Thunnus</i> видови, <i>Euthynnus</i> видови, <i>Katsuwonus pelamis</i>)</li> <li>- Ајкјука (сите видови)</li> <li>- <i>Xiphias gladius</i></li> </ul>	1,0	
3.3.1.3	<p>Цефалоподи Морски гастроподи Месо од следните видови риба:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Engraulis</i> видови</li> <li>- <i>Theragra chalcogramma</i></li> <li>- <i>Gadus morhua</i></li> <li>- <i>Clupea harengus</i></li> <li>- <i>Pangasius bocourti</i></li> <li>- Крап (видови кои припаѓаат на фамилијата <i>Cyprinidae</i>)</li> <li>- <i>Limanda limanda</i></li> <li>- <i>Scomber</i> видови</li> <li>- <i>Platichthys flesus</i></li> <li>- <i>Pleuronectes platessa</i></li> <li>- <i>Sprattus sprattus</i></li> <li>- <i>Pangasianodon gigas</i></li> <li>- <i>Pollachius pollachius</i></li> <li>- <i>Pollachius virens</i></li> <li>- Лосос и пастрмка (<i>Salmo</i> видови и <i>Oncorhynchus</i> видови, со исклучок на <i>Salmo trutta</i>)</li> <li>- Сардина (<i>Dussumieria</i> видови, <i>Sardina</i> видови, <i>Sardinella</i> видови и <i>Sardinops</i> видови)</li> <li>- <i>Solea Solea</i></li> <li>- <i>Pangasianodon hypophthalmus</i></li> <li>- <i>Merlangius merlangus</i></li> </ul>	0,30	За цефалоподи, максималното ниво се однесува на животното без внатрешни органи.
3.3.2	Додатоци на исхрана	0,10	
3.3.3	Сол	0,10	
3.4	<b>Арсен</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
		Неоргански арсен (збир на As <sup>(III)</sup> и As <sup>(V)</sup> )	Максималното ниво на неоргански арсен се однесува на производите наведени во точките 3.4.1 до 3.4.4.
3.4.1	Житараци и производи на база на житарки		Ориз, излупен ориз, мелен ориз и варен ориз како што е дефинирано во Codex Standard 198-1995.
3.4.1.1	Не – обарен мелен ориз (полиран или бел ориз)	0,15	
3.4.1.2	Обарен ориз и излупен ориз	0,25	
3.4.1.3	Оризово брашно	0,25	
3.4.1.4	Оризови вафли, оризови наполитанки, оризови крекери, оризови колачи, оризови снегулки и оризови галети за појадок	0,30	

3.4.1.5	Ориз наменет за производство на храна за доенчиња и мали деца	0,10	
3.4.1.6	Безалкохолни пијалоци на база на ориз	0,030	
3.4.2	Формула за доенчиња, адаптирана формула и храна за специјални медицински цели наменета за доенчиња и мали деца и формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.4.2.1	ставен во промет како прашок	0,020	
3.4.2.2	ставен во промет како течност	0,010	
3.4.3	Храна за бебиња	0,020	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.4.4	Овошни сокови, концентрирани овошни сокови како реконституирани и овошни нектари	0,020	
		Вкупен арсен	Максималното ниво за вкупен арсен се однесува на производите наведени во точка 3.4.5.
3.4.5	Сол	0,50	
3.5	<b>Калај (неоргански)</b>	<b>Максимално ниво (mg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>
3.5.1	Конзервирана храна со исклучок на производите наведени во точките 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4 и 3.5.5	200	Максималното ниво се однесува на водена тежина.
3.5.2	Конзервирани пијалоци со исклучок на производите наведени во точките 3.5.5	100	Максималното ниво се однесува на водена тежина. Вклучува овошни сокови и сокови од зеленчук.
3.5.3	Конзервирана формула за доенчиња, адаптирана формула и формула за мали деца	50	Освен конзервирани сушени и конзервирани производи во прав. Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.5.4	Конзервирана храна за бебиња и конзервирана храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	50	Освен конзервирани сушени и конзервирани производи во прав. Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
3.5.5	Конзервирана храна за специјални медицински цели наменети за доенчиња и мали деца	50	Освен конзервирани сушени и конзервирани производи во прав. Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.

4	<b>ХАЛОГЕНИЗИРАНИ ПЕРЗИСТЕНТНИ ОРГАНСКИ ЗАГАДУВАЧИ</b>				
4.1	<b>Диоксини и PCBs</b>	<b>Максимално ниво</b>			<b>Забелешки</b>
		<b>Збир на диоксини (pg WHO-PCDD/F-TEQ/g)</b>	<b>Збир на диоксини и диоксин – слични PCBs (pg WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/g)</b>	<b>Збир од недиоксин – слични PCBs (ng/g)</b>	
4.1.1	Месо и производи од месо, со исклучок на јадливиот ситнеж и производите наведени во точките 4.1.3 и 4.1.4				Збирот на диоксин – слични PCBs е од PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 и PCB 180 (ICES - 6). Максималните нивоа се однесуваат на концентрациите на горните граници, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности на различните конгенери под нивото на квантификација се еднакви на нивото на квантификација.
4.1.1.1	говеда, овци и кози	2,5 pg/g масти	4,0 pg/g масти	40 ng/g масти	Максималните нивоа изразени на масти не се применуваат за храна која содржи < 2 % масти. За храна која содржи помалку од 2 % масти, максималното применливо ниво е нивото на база на производ што одговара на нивото на основа на производот за храната што содржи 2 % масти, пресметано од максималното ниво утврдено на база на масти, користејќи ја следната формула: Максимално ниво изразено врз основа на производот за храна која содржи помалку од 2 % масти = максимално ниво изразено на масти за таа храна × 0,02.
4.1.1.2	свињи	1,0 pg/g масти	1,25 pg/g масти	40 ng/g масти	
4.1.1.3	живина	1,75 pg/g масти	3,0 pg/g масти	40 ng/g масти	
4.1.1.4	коњи	5,0 pg/g масти	10,0 pg/g масти	-	
4.1.1.5	зајаци	1,0 pg/g масти	1,5 pg/g масти	-	
4.1.1.6	дива свиња ( <i>Sus scrofa</i> )	5,0 pg/g масти	10,0 pg/g масти	-	

4.1.1.7	диви птици	2,0 $\mu\text{g/g}$ масти	4,0 $\mu\text{g/g}$ масти	-	
4.1.1.8	срнетина	3,0 $\mu\text{g/g}$ масти	7,5 $\mu\text{g/g}$ масти	-	
4.1.2	Црн дроб и производи од нив				
4.1.2.1	говеда и кози, свињи, живина и коњи	0,30 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	0,50 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	3,0 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	
4.1.2.2	овци	1,25 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	2,00 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	3,0 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	
4.1.2.3	диви прици	2,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	5,0 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	-	
4.1.3	Масно ткиво				
4.1.3.1	говеда и овци	2,5 $\mu\text{g/g}$ масти	4,0 $\mu\text{g/g}$ масти	40 $\mu\text{g/g}$ масти	
4.1.3.2	свињи	1,0 $\mu\text{g/g}$ масти	1,25 $\mu\text{g/g}$ масти	40 $\mu\text{g/g}$ масти	
4.1.3.3	живина	1,75 $\mu\text{g/g}$ масти	3,0 $\mu\text{g/g}$ масти	40 $\mu\text{g/g}$ масти	
4.1.4	Мешани животински масти	1,5 $\mu\text{g/g}$ масти	2,50 $\mu\text{g/g}$ масти	40 $\mu\text{g/g}$ масти	
4.1.5	Производи од риба и бивални мекотели со исклучок на производите наведени во точките 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9 и 4.1.10	3,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	6,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	75 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	Во случај на риба, максималното ниво важи за мускулното месо од риба. Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Максималното ниво за ракови се однесува на мускулното месо од додатците и стомакот, што значи дека цефалотораксот на раковите е исклучен.
4.1.6	Мускулно месо од диво уловена слатководна риба и производи од неа	3,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	6,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	125 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	Освен дијадромните видови риби уловени во свежа вода и производите од нив Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба.
4.1.7	Мускулно месо од диво уловена шилеста кучешка ајкула ( <i>Squalus acanthias</i> ) и производи од неа	3,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	6,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	200 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	
4.1.8	Мускулно месо од диво уловена јагула ( <i>Anguilla anguilla</i> ) и производи од неа	3,5 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	10,0 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	300 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	
4.1.9	Црн дроб од риба и производи од него, со исклучок на производите наведени во точка 4.1.10	-	20,0 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	200 $\mu\text{g/g}$ водена тежина	Во случај на конзервиран црн дроб од риба, максималното ниво се однесува на целата содржина на конзервата за јадење.
4.1.10	Морски масла (рибино масло за тело, рибино масло од црн дроб и масла од други морски организми ставени во промет за крајниот потрошувач)	1,75 $\mu\text{g/g}$ масти	6,0 $\mu\text{g/g}$ масти	200 $\mu\text{g/g}$ масти	
4.1.11	Сурово млеко и производи од млеко	2,0 $\mu\text{g/g}$ масти	4,0 $\mu\text{g/g}$ масти	40 $\mu\text{g/g}$ масти	Вклучува путер. Максималните нивоа изразени на масти не се применуваат за храна која содржи < 2 % масти. За храна која содржи помалку од 2 % масти, максималното применливо ниво е нивото на база на производ што одговара на нивото на основа на производот за храната што содржи 2 % масти, пресметано од максималното ниво утврдено на база на масти, користејќи ја следната формула: Максимално ниво изразено врз основа на производот за храна која содржи помалку од 2 % масти = максимално ниво изразено на масти за таа храна $\times 0,02$ .



4.1.12	Јајца производи од јајца со исклучок на јајца од гуска	2,5 µg/g масти	5,0 µg/g масти	40 ng/g масти	Максималните нивоа изразени на масти не се применуваат за храна која содржи < 2 % масти. За храна која содржи помалку од 2 % масти, максималното применливо ниво е нивото на база на производ што одговара на нивото на основа на производот за храната што содржи 2 % масти, пресметано од максималното ниво утврдено на база на масти, користејќи ја следната формула: Максимално ниво изразено врз основа на производот за храна која содржи помалку од 2 % масти = максимално ниво изразено на масти за таа храна × 0,02.		
4.1.13	Растителни масла и масти	0,75 µg/g масти	1,25 µg/g масти	40 ng/g масти			
4.1.14	Храна наменета за доенчиња и мали деца	0,1 µg/g водена тежина	0,2 µg/g водена тежина	1,0 ng/g водена тежина	Максималното ниво се однесува на производите подготвени за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).		
4.2	Перфлуороалкилни супстанции	Максимално ниво (µg/kg)				Забелешки	
		PFOS	PFOA	PFNA	PFHxS	<p>Максималното ниво се однесува на водена тежина.</p> <p>PFOS: перфлуорооктан сулфонска киселина</p> <p>PFOA: перфлуорооктаноична киселина</p> <p>PFNA: перфлуоронононска киселина</p> <p>PFHxS: перфлуорохексан сулфонска киселина</p> <p>За PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS и нивниот збир, максималното ниво се однесува на збирот на линеарни и разгранети стереоизомери, без разлика дали се хроматографски одвоени или не.</p> <p>За збирот на PFOS, PFOA, PFNA и PFHxS, максималните нивоа се однесуваат на концентрациите со пониска граница, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.</p>	
4.2.1	Месо и јадлив ситнеж						
4.2.1.1	Месо од говеда, свињи и живина	0,30	0,80	0,20	0,20	1,3	
4.2.1.2	Месо од овци	1,0	0,20	0,20	0,20	1,6	
4.2.1.3	Ситнеж од говеда, овци, свињи и живина	6,0	0,70	0,40	0,50	8,0	
4.2.1.4	Месо од дивеч, со исклучок на месо од мечка	5,0	3,5	1,5	0,60	9,0	
4.2.1.5	Ситнеж од дивеч, со исклучок на ситнеж од мечка	50	25	45	3,0	50	
4.2.2	Производи од риба и бивални мекотели						Во случај на сушена, разредена, преработена и/или сложена храна, се применува член 4 ставови (1) и (2) од овој правилник.
4.2.2.1	Рибно месо						Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба.

4.2.2.1.1	Мускул од риба, освен производите наведени во точките 4.2.2.1.2 и 4.2.2.1.3 Мускул од риба наведено во точките 4.2.2.1.2 и 4.2.2.1.3, доколку се наменети за производство на храна за доенчиња и мали деца.	2,0	0,20	0,50	0,20	2,0	
4.2.2.1.2	Мускул од следниве видови риби, доколку не се наменети за производство на храна за доенчиња и мали деца: - <i>Clupea harengus membras</i> - <i>Sarda</i> и <i>Orcynopsis</i> видови - <i>Lota lota</i> - <i>Sprattus sprattus</i> - <i>Platichthys flesus</i> и <i>Glyptocephalus cynoglossus</i> - <i>Mugil cephalus</i> - <i>Trachurus trachurus</i> - <i>Esax</i> видови - <i>Pleuronectes</i> и <i>Lepidopsetta species</i> - <i>Sardina</i> видови - <i>Dicentrarchus</i> видови - <i>Silurus</i> и <i>Pangasius</i> видови - <i>Petromyzon marinus</i> - <i>Tinca tinca</i> - <i>Coregonus albula</i> и <i>Coregonus vandesius</i> - <i>Phosichthys argenteus</i> - Див лосос и дива пастрмка (диви <i>Salmo</i> и <i>Oncorhynchus</i> видови) - <i>Anarhichas</i> видови	7,0	1,0	2,5	0,20	8,0	
4.2.2.1.3	Мускул од следните видови риби, доколку не се наменети за производство на храна за доенчиња и мали деца: - <i>Engraulis</i> видови - <i>Barbus barbuis</i> - <i>Abramis</i> видови - <i>Salvelinus</i> видови - <i>Anguilla</i> видови - <i>Sander</i> видови - <i>Perca fluviatilis</i> - <i>Rutilus rutilus</i> - <i>Osmerus</i> видови - <i>Coregonus</i> видови различни од оние наведени во 4.2.2.1.2)	35	8,0	8,0	1,5	45	
4.2.2.2	Ракови и бивални мекотели	3,0	0,70	1,0	1,5	5,0	За раковите, максималното ниво се однесува на мускулното месо од додатоките и стомакот, што значи дека цефалотораксот на раковите е исклучен. Во случај на ракови и краби слични на ракови ( <i>Brachyura</i> и <i>Anomura</i> ), максималното ниво се однесува на месото на мускулите од додатоките. Во случај на <i>Pecten maximus</i> , максималното ниво се однесува само на m. adductor и гонадата. За конзервирани ракови, максималното ниво важи за целата содржина на конзервата. Што се однесува до максималното ниво за целиот композитен производ, се применуваат член 4 став (1) точка в) и член 4 став (2) од овој правилник.
4.2.3	Јајца	1,0	0,30	0,70	0,30	1,7	

5 ПРОЦЕСНИ КОНТАМИНЕНТИ				
5.1	Полициклични ароматични јаглеродороди (РАНs)	Максимално ниво (µg/kg)		Забелешки
		Бензо (а) пирен	Збир од бензо (а) пирен, бенз (а) антрацен, бензо (б) флуорантен и кризен	За збирот на РАН, максималните нивоа се однесуваат на пониски врзани концентрации, кои се пресметуваат врз основа на претпоставката дека сите вредности на четирите супстанции под нивото на квантификација се нула.
5.1.1	Чипс од банана	2,0	20,0	
5.1.2	Прашоци од храна од растително потекло за подготовка на пијалоци со исклучок на производите наведени во точките 5.1.4 и 5.1.5	10,0	50,0	Подготовката на пијалоци се однесува на употреба на прашоци кои се ситно мелени и се мешаат во пијалоци. Освен инстант или растворливо кафе.
5.1.3	Сүшени растенија	10,0	50,0	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
5.1.4	Зрна од какао и производи од нив, со исклучок на производите наведени во точка 5.1.5	5,0 µg/kg масти	30,0 µg/kg масти	Вклучува путер од какао.
5.1.5	Влакна од какао и производи добиени од влакна од какао, наменети за употреба како состојка во храната	3,0	15,0	Влакната од какао се специфичен какао производ произведен од лушлата на зрната какао и содржи повисоки нивоа на РАН од производите од какао произведени од грмушките од какао. Влакната од какао и производите од нив се меѓупроизводи во производниот синџир и се користат како состојка во подготовката на нискокалорична храна богата со влакна.
5.1.6	Чадено месо и чадени производи од месо	2,0	12,0	
5.1.7	Чадени производи од риба, со исклучок на производите наведени во точка 5.1.8	2,0	12,0	Во случај на риба, максималното ниво се однесува на мускулното месо од риба. Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Максималното ниво за чадени ракови се однесува на мускулното месо од додатоките и стомакот, што значи дека цефалотораксот на раковите е исклучен. Во случај на чадени ракови и краби слични на ракови ( <i>Brachyura</i> и <i>Anomura</i> ) тоа се однесува на мускулното месо од додатоките.
5.1.8	Чадена папалина и конзервирана чадена папалина ( <i>Sprattus sprattus</i> ) Чадена Балтичка харинга ≤ 14 cm должина и конзервирана чадена Балтичка харинга ≤ 14 cm должина ( <i>Clupea harengus membras</i> ) Катсубуши (сүшено бонито, <i>Katsuwonus pelamis</i> ) Бивални мекотели (свежи, разладени или замрзнати) Термички обработено месо и термички обработени производи од месо ставени во промет за крајниот потрошувач	5,0	30,0	Онаму каде што рибите се наменети да се јадат цели, максималното ниво важи за целата риба. Месо и производи од месо кои биле подложени на термичка обработка што потенцијално резултира со формирање на РАН, т.е. само печење на скара и скара. За конзервираните производи, максималното ниво важи за целата содржина на конзервата. Што се однесува до максималното ниво за целиот композитен производ, се применуваат член 4 став (1) точка в) и член 4 став (2) од овој правилник.
5.1.9	Чадени бивални мекотели	6,0	35,0	
5.1.10	Сүшени зачини	10,0	50,0	Со исклучок на кардамон и чаден <i>Capsicum spp.</i> Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
5.1.11	Масла и масти ставени во промет за крајниот потрошувач или се користат како состојка во храната	2,0	10,0	Освен путер од какао и кокосово масло. Ова максимално ниво се однесува на растителни масла кои се користат како состојка во додатоките во исхраната.
5.1.12	Кокосово масло ставено во промет за крајниот потрошувач или употреба како состојка во храната	2,0	20,0	
5.1.13	Формула за доенчиња, адаптирана формула и формула за мали деца	1,0	1,0	Максималното ниво се однесува на производите подготвени за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
5.1.14	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	1,0	1,0	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.

5.1.15	Храна за специјални медицински цели наменета за доенчиња и мали деца	1,0	1,0	Максималното ниво се однесува на производите подготвени за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
5.1.16	Додатоци на исхрана кои содржат растенија и нивни препарати Додатоци на исхрана кои содржат прополис, матичен млеко, спорулина или нивни препарати	10,0	50,0	Максималното ниво не се однесува на додатоци во исхраната кои содржат растителни масла. За растителните масла што се користат како состојка во додатоците во исхраната, видете ја точката 5.1.11.
5.2	3-монохлоропропан-1,2-диол (3-MCPD)	<b>Максимално ниво (µg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>	
5.2.1	Хидролизиран растителен протеин	20	Максималното ниво е дадено за течниот производ кој содржи 40% сува материја, што одговара на максимално ниво од 50 µg/kg во сувата материја. Нивото треба да се прилагоди пропорционално според содржината на сува материја на производите.	
5.2.2	Соја сос	20	Максималното ниво е дадено за течниот производ кој содржи 40% сува материја, што одговара на максимално ниво од 50 µg/kg во сувата материја. Нивото треба да се прилагоди пропорционално според содржината на сува материја на производите.	
5.3	<b>Збир на естри на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и 3-MCPD масни киселини, изразени како 3-MCPD</b>	<b>Максимално ниво (µg/kg)</b>	<b>Забелешки</b>	
			За збир на естри на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и 3-MCPD масни киселини, максималните нивоа се однесуваат на долните концентрации, кои се пресметуваат со претпоставка дека сите вредности под нивото на квантификација се нула.	
5.3.1	Растителни масла и масти, рибини масла и масла од други морски организми со исклучок на производите наведени во точка 5.3.2 ставени во промет за крајниот потрошувач или за употреба како состојка во храната што спаѓа во следните категории:		Освен за девствени маслинови масла.	
5.3.1.1	масла и масти од кокос, пченка, семе од репка, сончоглед, соја, палмини носки и маслиново масло (составени од рафинирано маслиново масло и девствените маслинови масла) и мешавини на масла и масти со масла и масти само од оваа категорија	1250	Освен за девствени маслинови масла.	
5.3.1.2	други растителни масла (вклучувајќи маслиново масло од маслинка), рибини масла и масла од други морски организми и мешавини на масла и масти со масла и масти само од оваа категорија	2500	Вклучува маслинови масла.	
5.3.1.3	мешавини на масла и масти од производи наведени во точките 5.3.1.1 и 5.3.1.2	-	Маслата и мастите што се користат како состојка за смесата треба да се усогласат со максималното ниво утврдено за маслото и мастите. Затоа, нивото на збирот на естри на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и 3-MCPD масни киселини, изразени како 3-MCPD во смесата, не треба да го надминува нивото пресметано во согласност со член 4 став (1) точка в) од овој правилник. Доколку квантитативниот состав не е познат за надлежниот орган и операторот со храна, кој не ја произведува смесата, нивото на збирот на естри на 3-монохлоропропандиол (3-MCPD) и 3-MCPD масни киселини, изразени како 3-MCPD во смесата треба во секој случај да не надминува 2500 µg/kg.	
5.3.2	Растителни масла и масти, рибини масла и масла од други морски организми наменети за производство на храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	750	Кога производот е мешавина од различни масла или масти од исто или од различно ботаничко потекло, максималното ниво важи за смесата. Маслата и мастите што се користат како состојка за смесата треба да се усогласат со максималното ниво утврдено за маслото и мастите во точка 5.3.1.	
5.3.3	Формула за доенчиња, адаптирана формула и храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња и мали деца и формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.	
5.3.3.1	ставена во промет како прашок	80		
5.3.3.2	ставена во промет како течност	12		

5.4	Естери на глицидил масни киселини, изразени како глицидол	Максимално ниво ( $\mu\text{g}/\text{kg}$ )	Забелешки
5.4.1	Растителни масла и масти, рибини масла и масла од други морски организми ставени во промет за крајниот потрошувач или за употреба како состојка во храната, со исклучок на производите наведени во точка 5.4.2	1000	Освен за девствени маслинови масла.
5.4.2	Растителни масла и масти, рибини масла и масла од други морски организми наменети за производство на храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	500	Кога производот е мешавина од различни масла или масти од исто или од различно ботаничко потекло, максималното ниво се однесува за смесата. Маслата и мастите што се користат како состојка за смесата треба да се усогласат со максималното ниво утврдено за маслото и мастите во точка 5.4.1.
5.4.3	Формула за доенчиња, адаптирана формула и храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња и мали деца и формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
5.4.3.1	ставена во промет како прашок	50	
5.4.3.2	ставена во промет како течност	6,0	

6	ДРУГИ КОНТАМИНЕНТИ		
6.1	Нитрати	Максимални нивоа ( $\text{mg NO}_3/\text{kg}$ )	Забелешки
6.1.1	Свеж спанаќ ( <i>Spinacia oleracea</i> )	3500	Максималното ниво не се однесува на свеж спанаќ за преработка, кој директно се транспортира на големо од нива до фабрика за преработка.
6.1.2	Конзервиран, длабоко замрзнат или замрзнат спанаќ	2000	
6.1.3	Свежа марула ( <i>Lactuca sativa</i> L.) со исклучок на производите наведени во точка 6.1.4		
6.1.3.1	Марула одгледувана во фолија, набрана помеѓу 1 октомври и 31 март	5000	Марулата одгледувана под фолија да биде означена како таква; во спротивно се применува максималното ниво наведено во точка 6.1.3.2.
6.1.3.2	Марула одгледувана на отворено, набрана помеѓу 1 октомври и 31 март	4000	
6.1.3.3	Марула одгледувана во фолија, набрана помеѓу 1 април и 30 септември	4000	Марулата одгледувана под фолија да биде означена како таква; во спротивно се применува максималното ниво наведено во точка 6.1.3.4.
6.1.3.4	Марула одгледувана на отворено, набрана помеѓу 1 април и 30 септември	3000	
6.1.4	Марула од типот „Ајсберг“		Вклучува и Grazer Krauthauptl.
6.1.4.1	Марула одгледувана во фолија	2500	Марулата одгледувана под фолија мора да биде означена како таква; во спротивно се применува максималното ниво наведено во точка 6.1.4.2.
6.1.4.2	Марула одгледувана на отворено	2000	
6.1.5	Рукола ( <i>Eruca sativa</i> , <i>Diplotaxis</i> sp., <i>Brassica tenuifolia</i> , <i>Sisymbrium tenuifolium</i> )		
6.1.5.1	набрана помеѓу 1 октомври и 31 март	7000	
6.1.5.2	набрана помеѓу 1 април и 30 септември	6000	
6.1.6	Храна за бебиња и преработена храна на база на житарки за доенчиња и мали деца	200	Максималното ниво се однесува на производите готови за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
6.2	Меламин	Максимално ниво ( $\text{mg}/\text{kg}$ )	Забелешки
6.2.1	Храна освен производите наведени во точка 6.2.2	2,5	Максималното ниво не се однесува на храната за која може да се докаже дека нивото на меламин повисоко од 2,5 $\text{mg}/\text{kg}$ е последица на дозволената употреба на циромазин како инсектицид. Нивото на меламин не треба да го надминува нивото на циромазин.
6.2.2	Формула за доенчиња, последователна формула и формула за мали деца		Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.
6.2.2.1	ставена во промет како прашок	1,0	
6.2.2.2	ставена во промет како течност	0,15	

6.3	Перхлорат	Максимално ниво (mg/kg)	Забелешки
6.3.1	Овошје и зеленчук освен производите наведени во точките 6.3.1.1, 6.3.1.2 и 6.3.1.3	0,05	
6.3.1.1	<i>Cucurbitaceae</i> и келѝ	0,10	
6.3.1.2	Лиснат зеленчук и билки	0,50	
6.3.1.3	Грав ( <i>Phaseolus vulgaris</i> ) со мешунки	0,15	
6.3.2	Чај ( <i>Camellia sinensis</i> ) (сушен производ) Растителни и овошни инфузии (сушен производ) и состојки кои се користат за растителни и овошни инфузии (сушени производи)	0,75	„Хербални инфузии (сушен производ)“ се однесува на: - растителни инфузии (сушен производ) од цветови, лисја, стебленца, корења и сите други делови од растението (во кесички или на големо) што се користат за подготовка на хербална инфузија (течен производ); и - инстант растителни инфузии. Во случај на екстракти во прав, треба да се примени фактор на концентрација 4.
6.3.3	Формула за доенчиња, последователна формула, храна за посебни медицински цели наменети за доенчиња и мали деца и формула за мали деца	0,01	Максималното ниво се однесува на производите подготвени за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
6.3.4	Храна за бебиња	0,02	Максималното ниво се однесува на производите подготвени за употреба (ставени во промет како такви или по реконституцијата како што е наложено од производителот).
6.3.5	Преработена храна базирана на житарки	0,01	Максималното ниво се однесува на производот ставен во промет.

(<sup>1</sup>) Законот за безбедност на храната е усогласен со Регулацијата (ЕК) бр. 178/2002 на Европскиот парламент и на Советот од 28 јануари 2002 година за утврдување на општите принципи и барања на Законот за храна, основање на Европска Агенција за безбедност на храна и утврдување на постапките во однос на безбедноста на храната (CELEX бр. 32002R0178), Регулацијата (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за вршење на службени контроли за да се обезбеди верификација на усогласеноста со Законот за добиточна храна и храна, правилата за здравјето на животните и благосостојбата на животните (CELEX бр. 32004R0082), Регулацијата (ЕЗ) бр. 852/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за хигиена на прехранбените производи (CELEX бр. 32004R0852), Регулацијата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на специфични правила за хигиена на храна од животинско потекло (CELEX бр. 32004R0853), Регулацијата (ЕУ) бр. 1169/2011 на Европскиот парламент и на Советот од 25 октомври 2011 година за давање на информации за храна на потрошувачите, за изменување и дополнување на Регулациите (ЕЗ) бр. 1924/2006 и (ЕЗ) бр. 1925/2006 на Европскиот парламент и на Советот и укинување на Директивата на Комисијата 87/250/ЕЕЗ, Директивата на Советот 90/496/ЕЕЗ, Директивата на Комисијата 1999/10/ЕЗ, Директивата 2000/13/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот, Директивите на Комисијата 2002/67/ЕЗ и 2008/5/ЕЗ и Регулацијата на Комисијата (ЕК) бр. 608/2004 (CELEX бр. 32011R1169), Одлуката на Комисијата бр. 2006/677 од 29 септември 2006 година за утврдување на упатствата за утврдување на критериуми за спроведување на ревизии согласно Регулацијата (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот парламент и на Советот за службени контроли за проверка на усогласеноста со Законот за добиточна храна и храна, здравјето на животните и правилата за благосостојба на животните (CELEX бр. 32006D0677) и Регулацијата (ЕУ) 2017/625 на Европскиот Парламент и на Советот од 15 март 2017 година за службени контроли и други официјални дејствија спроведени со цел да се гарантира примената на законодавството во областа на храна и храна за животни, правилата за здравје и благосостојбата на животните, здравјето на растенијата и производите за заштита на растенијата, за изменување на Регулациите на Советот (ЕЗ) бр. 999/2001, (ЕЗ) бр. 396/2005, (ЕЗ) бр. 1069/2009, (ЕЗ) бр. 1107/2009, (ЕУ) бр. 1151/2012, (ЕУ) бр. 652/2014, (ЕУ) 2016/429 и (ЕУ) 2016/2031 на Европскиот парламент и на Советот, Регулациите (ЕЗ) бр. 1/2005 и (ЕЗ) бр. 1099/2009 и Директивите 98/58/ЕЗ, 1999/74/ЕЗ, 2007/43/ЕЗ, 2008/119/ЕЗ и 2008/120/ЕЗ и укинување на Регулациите на Европскиот парламент и на Советот (ЕЗ) бр. 854/2004 и (ЕЗ) бр. 882/2004, Директивите на Советот 89/608/ЕЕЗ, 89/662/ЕЕЗ, 90/425/ЕЕЗ, 91/496/ЕЕЗ, 96/23/ЕЗ, 96/93/ЕЗ и 97/78/ЕЗ и Одлуката на Советот 92/438/ЕЕЗ (CELEX бр. 32017R0625).